

Христијо Андонов-Полјански

ПРИЛОГ КОН БИБЛИОГРАФИЈАТА ЗА ОКТОМВРИСКАТА РЕВОЛУЦИЈА

ЗА ГОЛЕМАТА Октомвриска социјалистичка револуција напишани се цели библиотеки. Овој голем револуционерен чин на руските пролетери, што го потресе светот, што создаде епоха во историјата на човештвото, нова страница во почетокот на социјалистичките револуции, е разгледуван целосно како и во одделни аспекти, во сите фази на неговиот тек, со определување значајноста на тој потфат и последиците што ги имаше како за Советскиот Сојуз, така и за целото човештво. Уште во самиот почеток на Револуцијата, а особено по неа, започна објавувањето, продукцијата како на изворен материјал, така и на литература. Сега, по педесет години од овој грандиозен настан во светската историја, само може да се илустрира богатниот фонд на таа продукција. Особено се карактеристични јубилејните годишници на Револуцијата, кога оваа продукција е силно зголемена.

Во овој прилог правиме обид да регистрираме само еден значаен дел од библиографијата за Октомвриската револуција. Се задржавме предимно на најновата литература и тоа на најзначајните дела, потоа на прирачниците и другите помагала. Посебно внимание обрнавме на литературата, што го третира влијанието и одгласот на Октомвриската револуција во светот, а особено во Југославија и Македонија.

Библиографијата е средена алфабетарно. Конкретните дела и статиите за Револуцијата или за нејзиниот одглас не се одделно објаснети. Тоа го правиме само за оние трудови што директно не се однесуваат на Револуцијата. За нив даваме објасненија, по можност најсуштествени. При регистрирањето на насловите сочувана е оригиналноста.

1. АБАЦИЕВ Ѓ., За некои одгласи на Октомвриската социјалистичка револуција на фронтот и во позадината во Македонија во текот на Првата светска војна. — Гласник на Институтот за национална историја (Скопје) I/2 (1957), 5—15.

2. ABADŽIEV Gj., Nekoliko podataka o odjecima Oktobarske revolucije u Makedoniji. — Historijski pregled (Zagreb) III/3 (1957), 181-183.

3. АБАЦИЕВ Ѓ., Одгласи за Октомвриската социјалистичка револуција во Македонија за време на Првата светска војна. — Нова Македонија 7 ноември 1957, 4.

4. АКОПЈАН Г. С., Октябрьская революция и освободительное движение народов Востока. — Вопросы истории 11 (1957), 152—170.

5. АЛЕКСАНШЕНКО А. П., Крах деникинщины. Москва 1966. — Уништување на деникинството — на контрареволуцијата.

6. АЛЛИК X., Октомвриското знаме. — Нова Македонија (Скопје) 26. X. 1957, 4.

7. АНАНОВА Е. В., Новейшая история США 1917—1939 годы. Москва 1962, 303. — Револуционерен подем 1919—1923 г., 38—70.

8. (АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ X., Октомвриската револуција и југословенските народи. — Современост (Скопје) VII/9 (1957), 825—851.

9. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ X., Георги Димитров за Југославија. — Историја (Скопје) I/1 (1965), 5—12. — Влијанието на Големата Октомвриска револуција, 6—7.

10. АНДОНОВ-ПОЛЈАНСКИ X., Британска библиографија за Македонија.

Скопје, Архив на Македонија 1966, 512. — Одгласот на Октомвриската револуција и приликите во Македонија, 348—352.

11. АНДОНОВСКА Е., АНДОНОВ-ПОЉАНСКИ Х., Псевдонимите и прекарите во НОБ на Македонија. — Гласник II/2 (1958), 193—225. — Традицијата на Октомври, 196—197.

12. АПОСТОЛОВ А., Вардарска Македонија од Првата светска војна до изборите за Конституанта — 28 Ноември 1920. — Годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје 13 (1960), 27—91.

13. АПОСТОЛОВ А., Колонизацијата на Македонија во Стара Југославија. Скопје, Култура 1966, 240. — Положбата, 54—61.

14. АРУТЈОНОВ Г. А., и други, Документи по историјата на Октябровата револуција во националните райони. — Вопросы истории 7 (1967), 120—137.

15. АХТАМЗЯН А. А., О Брест-Литовските преговори 1918 година — Вопросы истории 11 (1966), 22—46.

16. БАК Т., Октябровата револуција и канадското работничко движење. Москва 1957, 24.

17. БАК Т., Влијание Великой Октябровской револуции на работничкото движење во Канада. — Новая и новейшая история (Москва) (6 1962), 8—21.

18. БАКОШ П., Котор — Тврђава „Кобила“ (Успомени о побуната на морнарицата). — Зборник за друштвено наука (Нови Сад) 22 (1959), 157—162.

19. BALOTA M., Puna je Pula. Zagreb 1954, 381. — Револуционерните настани во Пула 1918/1919 г.

20. БЕРЕНС В., Часовникот на историјата. — Нова Македонија 25. X. 1957, 4. — 40-годишнината од Октомвриската револуција.

21. БИРМАН М. А., Нарастание револуционна ситуација во Бугарија во 1917—1918 г. и Владиславското востание. — Учене записки на Институтот за славјановедение. Москва Т. В. (1952), 5—77.

22. БИРМАН М. А., Револуционна ситуација во Бугарија во 1918—1919 г. Москва, АН СССР 1957, 388.

23. БИРМАН М. А., Ленин и образование на комунистичките партии во страните. — Кратки соопштение на Институтот за славјановедение АН СССР. — (Москва) 31 (1961), 3—49.

24. БЛАГОЕВ Димитър. Сборник од документи 1875—1924. Софија 1956, 430. — Писма и изјави — 1918—1924 г. 349—364.

25. БЛАГОЕВ Д., Съчинения. Т. 17. Софија 1962, 508. — Руска револуција; Поздрав до Револуцијата; Предлозите за мир; — 371—436.

26. БЛАГОЕВ Д., Съчинения Т. 18. Софија 1962, 602. — Од историјата на Руска револуција, 3—263; Комунистичкиот Интернационал, 356—359.

27. БОГОЈЕВИЌ Ђ., Октобар и ми. — Борба (Београд) 15. I. 1967, 9.

28. Большевици во Петроград во 1917 г. Хроника на догаѓањата. Ленинград 1957, 763.

29. Большевици во периодот на подготовка и реализација на Великата Октябровата социјалистичка револуција. Хроника на догаѓањата во Петроград. Т. I Апрель—Октобар 1917 г. Ленинград 1947, 523.

30. BOSILJIĆ SI., Oktobarska Revolucija 1917 i prve godine sovjetske vlasti. Београд, „Младост“ 1966, 303. — Р. Чолаковиќ, Во слава на Октомври; Годишните наспроти Октомвриската револуција 1917; од буржоаско-демократската кон социјалистичката револуција, февруари—октомври 1917; Октомвриската Социјалистичка Револуција; Граѓанската војна: интервенција и контрареволуција (1918—1920); Почеток на мирната социјалистичка изградба 1921—1923; Октомвриската револуција, светот и југословенските земји.

31. БОЧКАРЕВА Е. И., Л. А. КАРЛОВА, Практикум по историја на СССР XX века (1900—1917). Москва 1965, 372. — Февруарската револуција во Русија; светско-историското значење на Февруарската револуција, 332—354.

32. BRATULIĆ V., Odjeci Oktobarske revolucije u Istri. — Jadranski zbornik (Rijeka) 2 (1957), 5—31.

33. БРИТОВ В. В., Рождение Красной Армии. Москва 1961, 272.

34. BUDJONI., Predeni put. Београд, 1963, 486. — До Големиот Октомври; од партизанските одреди до регуларните единици; борба со контрареволуционерите.

35. БУЛАТОВИЌ Б., Научници о Октобру. — Борба (Београд) 26. III. 1967, 12.

36. БУРДЖАЛОВ — Как победила Великата Октябровата Социјалистичка револуција. Москва 1948, 191.

37. БУЧИН В. Т., Юджин Дебс о Великой Октябрьской социалистической революции. — Новая и новейшая история 2 (1957), 83—90.

38. В борьбе за Октябрь. (Март 1917—январь 1918). Одесса 1957, 182.

39. ВЕЙБЕРГ Ф. С. и др., Литература по истории к 50-летию Великого Октября. — Вопросы истории 4 (1967), 180—184.

40. Великий Октябрь и народны Востока. Москва 1957, 419.

41. Великая Октябрьская революция и мировое освободительное движение. Т. 1. Москва 1958, 570. — Прилози за значењето на Октомвриската револуција од: Ј. Броз-Тито. Н. С. Хрушчов; М. Шеху; Е. Хоца; А. Југов; Т. Живков; П. Георгиев; Ф. Мјуних; Ј. Кадар; Д. Немеш; Хо Ши Мин; Фам Ван Донг; В. Пик; О. Гротевол; В. Улбрихт; А. Норден; Чу Ен Лај; Сун Цин-Лин; Дун Би-У; Кан Шен; Сјуи Те-Ли; Ким Ир Сен; Ха Ан Чен; Ј. Цеденбал; А. Заваскиј; Ј. Циракевич; В. Гомулка; И. Лога-Совински; К. Стојка; Г. Георгиу-Деж; А. Запотоцки; А. Новотни; В. Широки; В. Копецки.

42. Великая Октябрьская социалистическая революция на Украине. Киев 1957, т. I—III.

43. Великая Октябрьская Социалистическая революция. Хроника Событий. Т. IV, 12. IX.—25. X. 1917 г. Москва АН СССР 1961, 670.

44. Великая Октябрьская социалистическая революция и революционное движение 1917—1923 гг. в Германии. — Новая и новейшая история (Москва) I (1958), 189—192. — Библиографија.

45. Великата Октомврискa социалистическа револуција револуционерите борби в България през 1917—1919. Сборник од документи и материяли. София, БКП 1957, 866.

46. VESELI J., Povstani v Vse Katorsk. Praha 1959, 102.

47. ВЕСЕЛИНОВ Ј., Октомвриската револуција им отвори нови патишта на утнените во пивната борба за слобода. — Нова Македонија 7. XI. 1957, 2.

48. VIDMAR I. J., Prilozi građi za povijest 1917—1918 s osobitim osvrtom na razvoj radničkog pokreta i idejne odjeke Oktobarske revolucije kod nas. — Arhivski vjesnik (Zagreb) I (1958), 11—173.

49. VIDMAR J. I., Prilozi građi za povijest radničkog pokreta i KPJ 1919 g. — Arhivski vjesnik II (1959), 7—226.

50. ВИЛЪЯМС А. Р., Воспоминания о Ленине. — Новая и новейшая история 2 (1960), 108—113.

51. Влияние на Великата Октомврискa социалистическа револуција в България. София 1957, 84.

52. ВОЛИН Б. М., Апрельские тезисы В. И. Ленина. Москва 1947, 23.

53. Войнишкото встание 1918. Спомени. София 1958, 260.

54. Воспоминания ветеранов рабочего движения о Ноябрьской революции в Германии. — Новая и новейшая история 6 (1958), 113—126.

55. Воспоминания о В. И. Ленине. 1—2. Москва 1956—1957.

56. VRČINAC J., Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenca od Ujedinjenja do Vidovdinskog procesa. Beograd „Rad“ 1956, 116 — Революционерни движења.

57. Всемирная история. Т. VIII. Москва 1961, 643. — Големата Октомврискa социалистичка револуција; Советската социалистичка држава; Носемвриската револуција во Германија; Унгарската советска република; Формирање на Комунистичкиот Интернационал; Революционерни движења во Европа и светот; Странска интервенција и внатрешна контрареволуција.

58. ВУКИЧЕВИЋ Л., Моје усомене из Октобарске револуције. — Зборник за друштвено науке 22 (1959), 129—145.

59. ВУЧКОВИЋ Б., До последњег даха. — Политика (Базар) (Београд) 1. IX. 1966, 32—33. — Е. Ј. Етингер—Каваева, учесник во Октомвриската револуција.

60. ГАЈИЋ Д., Генерални штрајк 1919. Београд 1951, 71.

61. ГАК А. М., и други, Братская материальная помощь советского народа трудящимся капиталистических стран (1917—1927), — Вопросы истории 7 (1966), 48—58.

62. ГАРУШАНЦ Ю. М., Сунят-сен и Великая Октябрьская социалистическая революция. — Новая и новейшая история 6 (1966), 86—89.

63. ГОЛИКОВ Г. Н., Очерк истории Великой Октябрьской Социалистической Революции. Москва 1959, 434.

64. ГОЛИКОВ Г. Н., ТОКАРЕВ Ю. С., Апрельский Кризис 1917 г. — Исторические Записки АН СССР (Москва) 1956, 35—79.

65. ГОЛИКОВ Г. Н., ТОКАРЕВ Ю. С., К изучению Апрельских тезисов В. И. Ленина. — Вопросы Истории 4 (1967), 3—20.

66. ГОРОДЕЦКИЙ Е. Н., Из истории Октябрьского вооруженного восстания и II Всероссийского съезда Советов. — Вопросы истории 10 (1957), 23—48.

67. ГОПНЕР С. И., Мартовские и апрельские дни 1917 года. — Вопросы истории 3 (1957), 42—52.

68. ГРУЛОВИЋ Н., Југословенска комунистичка револуционерна група „Пелагић“. — Зборник за друштвене науке 22 (1959), 108—128.

69. ГРУЛОВИЋ Н., Југословени у рату и Октобарској револуцији. Београд 1962, 318. — Октомвриската револуција, 158—318.

70. ГРУНТ А. Я., ФЕДОСЕЕВА Н. Т., Победа Октябрьской вооруженного восстания в Москве. — Вопросы истории 11 (1957), 3—27.

71. ГУСЕВ С. И., Гражданская война и Красная Армия. Москва 1958, 221.

72. ГХОШ А., Октябрьская революция и национально-освободительное движение в Индии. Москва 1957, 24.

73. ДЕДИЕР Вл., Јосип Броз Тито. Скопје, „Култура“ 1953, 651. — Во Октомвриската револуција, 7—87.

74. Декреты Советской власти. Т. I. 25. X. 1917—16. III. 1918. Москва 1957, 626.

75. ДЖОРДЖЕВИЧ Бр., Извори и публикации за влијанието на Октомвриската револуција в Југославија. — Исторически преглед (София) 6 (1965), 81—99.

76. DIKTATURA proletarijata. Pariska Komuna i Oktobarska Revolucija. Zagreb 1959, 150.

— Октомвриската револуција — Прилози 53—140.

77. ДИЛОВСКИ Ел., Самоковската комуна. София 1962, 130.

78. ДИМИТРОВА С., Отзвукът на Унгарската револуция от 1919 г. сред българското работническо револуционно движение. — Известия на института по история на БКП. Т. 6. София 1959, 282—317.

79. ДЮКОВ И. Г., Румчород и борба за установление Советской власти на Румынском фронте. — Исторические Записки АН СССР (Москва) 1956, 3—34.

80. ДЮКОВ И. Г., Петроградский Военно-Революционный комитет боевой большевистский штаб вооруженного восстания в октябре 1917 года. — Вопросы истории 7 (1957), 17—35.

81. Документы внешней политики СССР. Москва 1958—1959, Т. I; II. — Период 1917—1920 г.

82. ДОМНИЧ М. Я., Подъем рабочего движения в Швейцарии. — Вопросы истории 7 (1957), 35—54.

83. Донесения Комиссаров Петроградского военно-революционного комитета. Москва 1957, 352.

84. ДОРНЕМАН Л., Клара Цеткин. Београд 1959, 329. — Светлини од Исток, 196—206.

85. ДРАБКИН Я. С., Революция 1918—1919 гг. в Германии. Москва 1958, 444.

86. ДРАБКИН Я. С., Рабочий и солдатский Совет Берлина в ноябре и декабре 1918. г. — Новая и новейшая история 6 (1958) 27—48.

87. ДРАГОВИЌ М., „Црвениот коњаник“ — Алекса Дундиќ. — Нова Македонија октомври—ноември 1957.

88. DUJMIĆ D., Karl Lipkneht. Beograd „Rad“ 1959, 166. — За Октомвриската револуција, 90—150.

89. ЕНСЕН А., Датское рабочее движение в 1917—1920 годах. — Вопросы истории 12 (1957), 49—58.

90. Экономическое положение России накануне Великой Октябрьской Социалистической Революции. Документы и материалы. Март—Октябрь 1917 г. I—II. Москва—Ленинград 1957, 692—653.

91. За творческое изучение истории Великой Октябрьской социалистической революции. — Вопросы истории 7 (1957), 3—16.

92. Зарубежная литература об Октябрьской революции. Составители: В. А. Боярский и А. Е. Йофф. Под редак. Акад. И. И. Минца. Москва 1961.

93. ZGODOVINSKI Arhiv Komunistične partije Jugoslavije. T. V. Socijalistično gibanje v Sloveniji 1869—1920. Београд 1951, 512. — Революционерниот бран во словенечката социална демократија, 299—413.

94. ЗЕЧЕВИЋ М., Социјалистичка радничка партија Југославије (комуниста) и III Интернационала. — Историјски гласник 4 (1963), 3—34.

95. ЗОГРАФСКИ Д., Развојниот пат и учество на Македонецот д-р Гаврил Константиновиќ во Октомвриската револуција. — Гласник I/2 (1957), 17—38.

96. ЗОЛОТУХИН В. П., МАЛЬКОВ В. Л., Октябрьской революции и внутриполитическая борьба в США (1917—1920 гг.). — Вопросы истории 10 (1957), 143—166.

97. ИБАРРУРИ Д., Рабочее движение Испании и Коммунистической Интернационала. — Новая и новейшая история 2 (1959), 24—35.

98. ИВАНОВ В., Борбата на БРСДП (тс)в Народното Събрание против войните 1912—1918. София 1961, 222.

— Дејноста на парламентарната група на БРСДП(тс) против последиците од Првата светска војна и за зашита на Октомвриската револуција.

99. ИВАНОВСКИ Вл., Прилог кон библиографијата за историјата на Македонија меѓу двете светски војни. (Избор од напредниот печат). — Гласник X/2—3 (1966). Одд. отпечаток, 102. Се однесува и за периодот 1919—1920

100. ИВАНОВСКИ О., Скопската комунистичка општина. — Гласник III/2 (1959), 31—46.

101. ИВАНОВСКИ О., Три месеци плодна работа на „Скопската комуна“. — Современост X/9 (1960).

102. ИВАНОВСКИ О., Искажување на Димитар Благоев за народноста на Македонците пред бугарскиот парламент во 1917 г. — Современост (Скопје) 1 (1967), 76—81.

— Положбата при крајот на Првата светска војна и дејноста на Благоев.

103. ИВАШИН И. Ф., Очерки истории внешней политики СССР. Москва 1958, 560.

— Големата Октомвриска Социјалистичка револуција и почеток на борбата на советската држава за мир меѓу народите. Надворешната политика на Советска Русија во период на странска интервенција и Граѓанската војна, 23—82.

104. ИГНАТОВ Ив., ЕНЧЕВ Ст., Из дејноста на Първата плевенска комуна (1919—1920 г.). — Исторически преглед 4 (1962), 77—87.

105. ИГНАТЪЕВ А. В., Банкротство внешней политики Временного правительства. — Вопросы истории 3 (1967), 3—16.

106. ИДЕЈЕ ОКТОБРА веј пола века утичу на друштвене односе и развитак свих народа. — Политика 4. V. 1967, 6.

107. ИЗ ИСТОРИЈЕ Југославије. 1918—1945. Београд 1958, 444.

— С. Белиќ — Франиќ, Октомвриската револуција и нејзиниот одглас во другите земји; (50—73); Е. Хасанагиќ, Революционерниот подем во Југославија и создавање на КПЈ; (165—181);

108. ИЗ ИСТОРИИ Великой Октябрьской Социалистической революции. Сборник статей. Москва 1957, 365.

109. ИЗ ИСТОРИИ Гражданской войны в СССР. Т. II. (1919—1920). Москва 1961.

110. ИЗВЕСТИЯ на Института по история на БКП. Т. 5. София 1958, 293

— Материјали за меѓународното значење на Големата Октомвриска социјалистичка револуција.

111. ИНТЕРНАЦИОНАЛНЫЕ формирования в Красной Армии. — Советская Историческая Энциклопедия (Москва), т. 6, 158—160.

112. ИСТОРИЯ Гражданской войны в СССР. 1—2. Москва 1936—1943, 580, 653.

113. ИСТОРИЯ Гражданской войны в СССР. Т. I—V. Москва 1957.

114. ИСТОРИЈА Дипломатије. Св. II. Дипломатија новогa доба (1872—1919) у ред. В. П. Потемкина. Београд 1949, 367.

— Истапување на Русија од империалистичката војна; Брест-литовски мир, 262—303; Почеток на интервенцијата и дипломатската изолација на Советска Русија, 325—340.

115. ИСТОРИЯ Коммунистической партии Советского союза. Москва 1962, 784.

— Големата Октомвриска Социјалистичка револуција; Развиток на социјалистичката револуција; Период на странската интервенција и граѓанската војна; 205—333.

116. ИСТОРИЯ Международного рабочего и национально-освободительного движения. II. 1917—1939. Москва 1962, 637.

— Сèветското историско значење на Големата Октомвриска социјалистичка револуција, 13—26.

117. ИСТОРИЈА на Българија. Т. II. София 1955, 1064.

— Одгласот на Големата Октомвриска социјалистичка револуција во Бугарија, 363—394.

118. ИСТОРИЈА СССР. Москва, 1957, 285.

— Големата Октомвриска социјалистичка револуција; Странската воена интервенција и граѓанската војна (1918—1920), 81—168.

119. ИСТОРИЈА СССР. Эпоха Социализма (1917—1957). Москва 1957, 772.

— Големата Октомвриска Социјалистичка револуција; Граѓанската војна; 11—243.

120. ИСТОРИЯ СССР 1861—1917. Москва 1960, 514.

— Февруарската буржоаско-демократска револуција во Русија, 454—475.

121. ИСТОРИЈА Советского общества в воспоминаниях современников (1917—1957 гг.). Москва 1958, 406.

122. ИСТОРИЈА Југославиј. Москва, АН СССР. II, Москва 1963, 426.

— Големата Октомвриска Социјалистичка револуција и револуционерниот подем во југословенските земји; Формирање на југословенската држава, 7—80.

123. ИСТОРИЈА Јужных и Западных Славян. Москва 1957, 574.

— Период на Октомвриската револуција. 425—437, 455—458, 477—480, 493—507.

124. ИСТОРИСКИ АРХИВ КПЈ. Т. II. Конгреси и Земалске конференции КПЈ 1919—1937. Београд 1950, 500.

— Конгрес на обединувањето — Прв конгрес на КПЈ; II (Вуковарски) конгрес на КПЈ — Поздрав на Советска Русија, 9—58; — Комунистичка Интернационала и КПЈ (1922—1928), 417—468.

125. ИСТОРИЈСКИ АРХИВ КПЈ. Т. III. Социјалистички покрет у Србији 1900—1919. Београд 1950, 347.

— Заклучен конгрес на ССДП (18. IV 1919), 318—328.

126. JELAČIĆ A., *Ruska Revolucija i njeno poreklo*. Zagreb 1925, 197.

127. ЙОТОВ К., В. „Правда“ за револуционното движење в България от 1919 до 1923 г. — Исторически преглед 4 (1962), 94—100.

128. ЙОТОВ Й., Воиншките бунтове на фронта по време на Първата световна война (1915—1918). — Известия на държавните архиви (София) 4 (1960), 151.

129. ЈОВАНОВИЌ М., В. ВАНГЕЛИ, Прилог кон библиографијата за Македонија меѓу двете светски војни. — Гласник VII/2 (1963), 309—344. — Опфатена и литература за положбата 1919—1920

130. КАБАКЧИЕВ Хр., Спомени. София 1956, 210.

— Револуцијата во Русија; Учество на II конгрес на Коминтерната, 152—175.

131. КАЛНБЕРЗИНЈА Е. Великая Октябрьская социалистическая революция и народы Советской Прибалтики. — Вопросы истории 10 (1957), 71—85.

132. КАЛОВА И. А., и други, Влияние Октябрьской революции на подъем революционного движения в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и

Чехословакии (1918—1923). — Вопросы истории 10 (1957), 181—200.

133. КАРАСЕВ В. Г., Революционная солидарность Югославянских трудящихся с народами России во 1917—1920 гг. — Славяне (Москва) 10 (1957), 48—51.

134. КАРДЕЉ Едвард, Октомвриската револуција-пресвртница во историјата на целото човештво. — Нова Македонија 7. XI. 1957, 1. 3.

135. КАРЛИНЕР М. М., Февральская революция в России и английское рабочее движение. — Вопросы истории 3 (1957), 121—134.

136. КАТАРЦИЕВ И., Прилог кон проучувањето на работничкото движење во Македонија во 1919 година. — Гласник I/2 (1957), 39—51.

137. КАТАРЦИЕВ И., Положбата во Македонија и некои од успесите на класното движење непосредно по Првата светска војна. — Разглед (Скопје) I/10 (1959), 1227—1234.

139. КАТАРЦИЕВ И., КПЈ во Македонија до Обзнаната. Скопје, Култура 1961, 206.

140. KERMANUER D., O odmevu Oktobarske revolucije pri Slovencih v letih 1917—1921. — Nova Obzorja (Ljubljana) 10—11 (1957), 593—612.

141. КИРИЛЛОВ В. С., О некоторых сторонах военной деятельности В. И. Ленина в годы гражданской войны — Вопросы истории 4 (1957), 3—23.

142. KNEŽEVIĆ Dj., Pregled građe u vezi sa Oktobarskom revolucijom u jugoslovenskim arhivama. — Arhivist (Beograd) 3—4 (1957) 3—16.

143. КОБЫЛЯНСКИЙ К. В., Великая Октябрьская социалистическая революция и подъем рабочего движения в Италии (1919—1920 годы). — Вопросы истории 11 (1957), 127—151.

144. КОВАЛЬ Б. И. Великий Октябрь и рабочий класс Бразилии — Новая и новейшая история 5 (1965), 10—21.

145. КОЖУХАРОВ К. Радомирската република 1918. София 1948, 68.

146. КОЛИШЕВСКИ Л., Аспекти на македонското прашање. Скопје, Култура 1962, 535.

— Октомвриската револуција. 146, 390—391.

147. КОНСТАНТИНОВ Ф. Т., ВЕЛИЧКОВИЧ Л. Н., Подъем революционного движения в славянских странах в первые годы после победы Октябрьской революции. — Вопросы истории 7 (1958), 45—61.

148. КОПЕЦКИЙ В., Великая Октябрьская социалистическая революция и Чехословакия. Москва 1957, 47.

148а. КОРБЫЛОВ В. Р., Об участии интернационалистов в Великой Октябрьской социалистической революции. — Вопросы истории 3 (1967), 126—133.

149. КОРОБАР П., Македонци—учесници во Октомвриската револуција. — Исповетта на Паско Паноски. — Нова Македонија 7. V. 1967, 2.

149а. КОРОНЕН М. М., Финны — участники Октября. Вопросы истории 6 (1967), 17—29.

150. КОСЕВ Д., Борбата на българския трудов народ под раководството на БКП (т. с.) в защита на Съветска Русия през 1919—1922. — Исторически преглед (София) X (1954), 31—50.

151. КОСЕВ Д., Септемврийското въстание в 1923 г. София 1954, 355. — Революционерната криза во Бугарија и БКП (т. с.) по првата светска империалистичка војна, 5—48.

152. KOVAČEV V., Neka izdanja istorijske građe o mađarskoj sovjetskoj republici 1919 godine. — Prilozi za istoriju socijalizma. Beograd. 1 (1964), 420—444.

153. КРАТКА история на България. София 1958, 409.

— Революционерна криза 1918—1919 г.

154. КРИВОГУЗ И. М., Спартакосци в Голандия в 1917 году. — Новая и новейшая история 5 (1962), 92—97.

155. KRIZMAN B., Novi dokumenti o pobuni mornara u Boki Kotorskoj 1918. — Historijski zbornik (Zagreb) 1—4 (1956), 166—170.

156. КРИСТЬЯНССОН С., Великая Октябрьская социалистическая революция и Исландия. Москва 1957, 16.

157. КРУПСКАЯ Н. К., Воспоминания о Ленине. Москва 1957, 439.

158. KRUPSKA N. K., Uspomene o Lenjinu. Beograd 1960, 474.

— Во навечерие на востанието; Октомвриските денови; од Октомвриската револуција до Бресткиот мир, 332—395.

159. КУЗНЕЦОВА Н. В., Борба француского народа против открытой антисоветской интервенции Антанты весной 1919 года. — Вопросы истории 11 (1957), 109—126.

160. КУЛЬБАКИН В. Д., Очерки новейшей истории Германии. Москва 1962, 670.

— Ноемвриската револуција 1918 г. во Германија; Революционерните борби на германскиот пролетаријат во првата половина на 1919 г.; Вајмарската репу-

блика во 1919—1923 г.; Революционерната република во 1923 г. — 65—212.

161. КУМАНОВ Ж., Библиографија партиске, социјалдемократске и остале штампе и књиге, прогласа и летака у периоду 1918 до 1921 године, као и архива које поседују документа и штампу из тог периода. — Зборник за друштвене науке 22 (1959), 163—170.

162. КУН И., Бела Кун. (Воспоминания). Москва 1966, 311. — Унгарската советска република, 119—172.

163. КУШНИР-МИХАЙЛОВИЧ К., Великая Октябрьская социалистическая революция и революционная ситуация в Румынии в 1917—1921 гг. — Вопросы истории 11 (1957), 65—85.

164. GARBONELL Ch. O., Le Grand Octobre Russe, 1917. Paris 1967, 288.

165. LAINOVIĆ A., Nikola Pašić o dobrovoljačkom korpusu u Rusiji 1917. — Historijski zbornik (Zagreb) XVIII (1965), 215—218.

166. ЛАПЕ Л., Одбрани текстови за историјата на македонскиот народ. II. Скопје 1965, 492.

— Положбата 1917—1918 г., 447—475.

167. ЛЕБОВ М. Ф., Венгерская Советская Республика 1919 года. Москва 1959, 274.

168. ЛЕБОВИЧ М. Ф., Борьба внутренней и иностранной контрреволюции против венгерского народа в 1919 году. — Вопросы истории 9 (1957), 71—90.

169. ЛЕБОВИЧ М. Ф., Революции 1918—1919 гг. Венгрии в освещении венгерской марксистской историографии. — Новая и новейшая история 1 (1960), 131—140.

170. ЛЕБЛ А., Класне борбе у Војводини и револуционерне везе Војводине са Маџарском 1918—1919. — Зборник за друштвене науке 22 (1959), 25—71.

171. ЛЕЙББРАНД Р., К дискуссии о характере Ноябрьской революции 1918—1919 годов в Германии. — Вопросы истории 9 (1957), 91—96.

172. ЛЕНИН В. И., Сочинения. Т. 26 (IX. 1917—II. 1918). Москва 1953, 531.

— Болшевиците се должни да ја земат власта; Марксизмот и востанието; Задачите на револуцијата; Созревање на кризата; Заседание на Петроградскиот Совет на работничките и војничките депутати; II Собир: Сѐруски собир на селанските депутати; Декрети; Речи, и други прилози.

173. ЛЕНИН В. И., Сочинения. Т. 27 (II-VII. 1918). Москва 1955, 581.

—Мир или војна?; Седми собир на РКП (Б) — испатување и доклади; Главната задача на нашите дни; Серуски собир на Советите—доклади, резолуции; Задачите на советската власт; Тези за современото политичко положение; В. Серуски собир на Советите—доклади; и др. прилози.

174. ЛЕНИН В. И., Сочинения. Т. 28 (VII. 1918—III. 1919). Москва 1952, 509.

—За меѓународната ситуација; Пролетерската револуција и ренегатот Каулки; I Конгрес на Комунистичкиот Интернационал; и др. прилози.

175. ЛЕНИН В. И., Сочинения. Т. 29 (III.—VIII. 1919). Москва 1955, 561.

—Сé за борба со Деникиништината; За задачите на III Интернационала; и др. прилози.

176. ЛЕНИН В. И., Сочинения. Т. 30 (IX. 1919—IV. 1920). Москва 1953, 541.

— За диктатурата на пролетаријатот; доклади и речи.

177. LENJIN V. I., Izabrana dela. Beograd, Kultura 1960. Т. 11. Juli 1917 — noemvri 1917., 533.

— Држава и револуцијата; Болшевиците мора да ја заземат власта; Задачите на револуцијата; Кризата созрела: До Граѓаните на Русија; Седница на Петроградскиот совет на работничките и војничките депутати 25 октомври 1917 г.; Вториот серуски конгрес на советите на работничките и на војничките депутати. 25—26 октомври 1917 г.

178. LENJIN V. I., Izabrana dela. Beograd, Kultura 1960. Т. 12. Noemvri 1917 — februar 1919., 523.

— Трет серуски конгрес на советите на работничките, војничките и селанските депутати. 23—31 март 1918 г.; Седми конгрес на РПП (Б), 6—8 март 1918 г.; Наредните задачи на советската власт;

179. LENJIN V. I., Izabrana dela. Beograd, Kultura 1960. Т. 13. Mart 1919 — Septemvri 1920., 722.

— Прв конгрес на Комунистичката интернационала од 2—6 март 1919 г.; За оснивањето на Комунистичката Интернационала; Поздрав до Унгарската Советска Република; Третата Интернационала и нејзиното место во историјата; Поздрав до Баварската Советска Република; Поздрав до унгарските работници. За диктатурата на пролетаријатот;

180. ЛЕЊИН В. И., О четвртиот годишници Октобарске револуције. Београд 1946, 31.

181. ЛЕЊИН В. И., Трети Интернационала. Београд 1951.

182. ЛЕЊИН. Кратка биографија Београд 1946, 295.

183. ЛЕНИН В. И. Биографија. Софија 1960, 739.

— В. И. Ленин во 1917 г.; Во првите месеци на советската власт; Во време на странската интервенција и Граѓанската војна, 367—579.

184 ЛЕНИН В. И., Државата и револуцијата, Скопје, Култура 1960, 130.

185. ЛЕЊИН В. И., О праву нација на самоопредељење. Београд 1949, 70.

186. ЛЕЊИН—СТАЛИН, О Октобарској револуцији. Београд 1947, 280.

187. L'EFFEVR A., L'leninova misao. Beograd 1959, 283.

188. ЛИБКНЕХТ К., Избранные речи, письма и статьи. Москва 1961, 511.

— За Октомвриската револуција и Револуцијата во Германија, 432—488.

189. ЛИПАТОВ Н. П., Некоторые вопросы разгрома врангелевщины. — Вопросы истории 12 (1957), 25—48.

190. ЛОГУНОВА Т. А., Московская Красная гвардия в борьбе за власть Советов в 1917 году. Москва 1960, 124.

191. ЛОПАТКИН А. Н., Аграрная программа большевиков в Великой Октябрьской социалистической революции. — Вопросы истории 4 (1957), 43—58.

192. ЛИБЕДИНСКИЈ Ј., Сета власт на Советите. — Нова Македонија 23. 24. X. 1957. 4.4.

193. МАЙОРОВ С. М., Борьба Советской России за выход из империалистической войны. Москва 1959, 295.

194. МАММАХ К., Влияние Февральской революции в России и Великой Октябрьской социалистической революции на рабочий класс Германии. Москва 1957, 152.

195. МАНУСЕВИЧ А. Я., Из истории участия интернационалистов в Октябрьской вооруженном восстании. — Новая и новейшая история 6 (1962), 39—52.

196. МАРИНЕЉ О. Х., Великий Октябрь и Куба. — Новая и новейшая история 5 (1966), 69—72.

197. МАРЈАНОВИЌ Ј., Октобарска револуција у Русији 1917 и Народна револуција у Југославији 1941—1945. — Историјски гласник 3—4 (1957) 3—16.

198. Материали по историја на меѓународното работническо и комунистическо движење. Софија 1959, 898. — Големата Октомвриска социјалистичка револуција и нејзиното влијание врз развитокот на меѓународното работничко и националноослободително дви-

жење (1917—1918), 295—336; Оснивање на Комунистичкиот Интернационал и неговата улога за создавање и укрепување на комунистичките партии, 337—407.

199. МИЉОВСКИ К., Македонското прашање во националната програма на КПЈ (1919—1937). Скопје 1962, 154. — Период 1918—1919 г., 9—38.

200. МИНАЕВ Л. М., Революционен подем в југославјанских земљак Австро-Венгрии под влиянием Великой Октябрьской социалистической революции (1917—1918). — Из истории революционной борьбы. Москва 1960, 136—180.

201. МИНИЋ М., Революционари пут Косте Новаковића. — Политика (Београд) 10. I. 1967, 6. — Октомвриската револуција.

202. МИНЦ И. И., Великий Октябрь в Москве. Москва 1947, 94.

203. МИСКО М. В., Октябрьская революция и восстановление независимости Польши в 1918 году. — Вопросы истории 11 (1957), 86—108.

204. МИТРЕВ Д., Пиринска Македонија во борба за национално ослободување. Скопје 1950, 451. — Национално-ослободителното движење во Пиринска Македонија по Првата светска војна, 173—188.

205. МИТРОВИЋ Д., Револуција у Русији и руске трупе на Солунском фронту. — Историјски гласник 3—4 (1957), 17—24.

206. МИШИН М. И., В. И. Ленин о возможности мирного развития революции в 1917 году. — Вопросы истории 5 (1957), 17—42.

207. МОКРОВ Б., Библиографија за весници и списанија за Македонија во периодот до 1941 г. — Гласник IX/2 (1965), 227—284. — Опфатен и напредниот печат, 1919—1920 г.

208. МОСКАЛОВ, Меѓународното значење на Великиот Октомври. — Нова Македонија 7. XI. 1947, 3.

209. МОСКАЛЬЧИН Ю. И., Из истории Венгерской Советской республики (1919). — Новая и новейшая история 2 (1959), 72—95.

210. МОШОРИНСКИ С., Учење у Банатској републици и у Комуни у Будимпешти 1919 г. — Зборник за друштвене науке 22 (1959), 150—156.

211. NAZEČIĆ A., Rad jugoslovenskih odbora za pomoć gladnima u Rusiji. — Prilozi za istoriju socijalizma. Beograd 1 (1964), 235—277.

212. НАЙДЕНОВ М. Е., Великај Октябрска социјалистическа револуција в советској историографи. — Вопросы истории 10 (1957), 167—180.

213. НАЦЕВСКИ Н., Охриѓанка во владата на Ленин (Соработник на Ленин) — Вечер (Скопје) 16. IV.—3. V. 1967. Со илустрации.

214. НЕСТОРОВ Хр., Комунистичкият интернационал — рожба на меѓународната социјалистическа револуција. — Исторически преглед 5 (1959), 74—97.

215. НИССЕН В., Материали о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции в государственных архивах Германской Демократической Республики. — Новая и новейшая история 3 (1958), 206—208.

216. НИКОЛИЋ М., Комунистичка партија Југославије на општинским изборима у Србији августа 1920 г. — Историјски гласник 1 (1964), 99—142.

217. Новейшая история. Ч. I (1917—1939). Москва 1959, 567. — Сèсветското историско значење на Големата Октомвриска социјалистичка револуција, 10—29.

218. Новейшая история стран Западной Европы и Америки 1918—1939. Т. I. Москва 1959, 809. — Сèсветското историско значење на Големата Октомвриска Социјалистичка револуција; Меѓународното работничко движење во периодот на повосениот револуционерен подем, 1918—1923; Меѓународни односи во 1917—1923 г.; 24—95.

219. Новейшая история стран Запада. Москва 1959, 776. — Победата на Големата Октомвриска социјалистичка револуција — почеток на новата историска епоха, 3—20.

220. ОБУШЕНКОВ Н. Г., О спорных вопросах германской революции 1918—1919 годов. — Вопросы истории 4 (1957), 90—102.

221. Одрозот на Октомвриската револуција во Македонија. Замав на револуционерна раздвиженост. — Нова Македонија 30. IV., Л—2. V. 1967, 4.

222. OKTOBARSKA REVOLUCIJA. 40 godina. Zagreb, „Kultura“, 1957, 325.

— Прилози за Октомвриската револуција од: В. И. Ленин, Ј. Веселинов, Ј. М. Свердлов, М. В. Фрунзе, Г. К. Ордионкидзе, А. В. Луначарски, Н. К. Крупскаја, Г. Димитров, К. Цеткин, А. Талхајмер, А. Марти, Ш. Рапопор, Р. Ролан, А. Барбис, В. Галахер, А. Грамши, Бела Кун, Х. Диас,

Мао Це Тунг, Сен Катајама, Џон Рид, Д. Благоев, Ф. Филиповиќ, Ж. Јовановиќ, М. Крлежа, М. Пијаде, Л. Ј. Зубок; Хронологија на најважните револуционерни настани во Југославија 1917—1921.

223. ОКТОBARСКА revolucija, Spomenica. Zagreb 1957, 325.

224. Октябрьская революция и зарубежные славянские народы. Москва 1957.

225. Октябрьское вооруженное востание в Москве — в Петрограде — Советская историческая Энциклопедия Москва, 10 (1967), 509—522.

226. Октябрьское вооруженное востание в Петрограде. Сборник Статей. Москва—Ленинград АН СССР (1957, 442.

227. Октябрьское вооруженное Востание в Петрограде. Москва, АН СССР 1957, 1041.

228. ОРЛОВА М., Германия в 1923 году. Москва 1957, 92.

229. От февраля к октябрю. Воспоминания. — Вопросы истории 5 (1967), 95—109.

230. ОЧАК И. Д., Революционната дейност на българските комунистички групи в Русия през период на Великата октомврска социјалистичка револуција. — История и география (София) 5 (1961).

231. ОЧАК И. Д., Југославјанские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России (1917—1921 гг.) Москва 1966.

232. ОЧАК И. Д., Југославјанские Советы в России в 1917—1921 годах. — Вопросы истории 6 (1966), 44—55.

233. Очерки новой и новейшей истории Венгрии. Москва 1963, 414, — Унгарската советска Република, 181—223.

234. Очерки новой и новейшей истории США. Т. II. Москва 1960, 726. — САД во годините на револуционерниот подем (1918—1923), 11—66.

235. ПАНАЙОТОВ П., Документи за револуционните борби на трудеците се в Германия през 1918. — Известия на института по история на БКП. Т. 7. София 1960, 291—303.

236. ПАНАЙОТОВ П., Още за револуционната дейност на българи комунисти в Москва през 1918 и началото на 1919 г. — Исторически преглед 6 (1962), 53—63.

237. ПАНДЕВСКИ М., Еден македонски одглас во 1924 г. — По повод

смртта на В. И. Ленин. — Нова Македонија 29. I. 1967, 8.

238. PANTIĆ V., Povodom diskusije o karakteru novembarske revolucije u Nemačkoj 1918—1919. — Prilozi za istoriju socijalizma Beograd. 1 (1964), 137—196.

239. PEJOVIĆ B., Oktobarska Socijalistička revolucija. Beograd „Rad“ 1956, 31.

240. ПЕТРОВ И. Ф., Июльские события 1917 года. — Вопросы Истории 4 (1957), 24—42.

241. ПИСАРЕВ Ю. А., Из истории революционного движения рабочего класса и крестьянства в Сербо-хорвато-словенском государстве в 1919—1923. — Ученные записки Института славяноведения АН СССР (Москва) V (1952), 78—151.

242. ПИСАРЕВ Ю. А., Нарастание революционной ситуации в Сербии, Хорватии и Словении в 1917—1919 гг. и интервенция Антанты. — Ученные записки Института славяноведения АН СССР (Москва) VII (1953), 144—179.

243. ПИСАРЕВ Ю. А., Венгерская Советская республика и славянские народы. — Учен. записки Инст. Сл. АН СССР XI (1955), 119—153.

244. ПИСАРЕВ Ю. А., Подъем массового революционного движения народов Югославии. 9 (1953). 20—37.

245. ПОГРЕБИНСКИЙ А. П., Финансовое положение России накануне Октября. — Вопросы истории 5 (1967), 3—14.

246. Под знамето на Октомври. Повесть на македонскиот револуционер Д-р Гаврил Константинович, учесник во Октомвриската револуција во Русија. — Нова Македонија 7 ноември — 28 ноември 1957. Со илустрации.

247. Подготовка и победа Октябрской революции в Москве. — Документы и материалы. Москва 1957, 552.

248. ПОПОВ Н. А., Участие китайские интернациональных частей в защите Советской республики в период гражданской войны (1918—1920 годы). Вопросы истории 10 (1957), 109—123.

249. ПОПОСКИ П., Пред 40 години во Прилеп. — Стремеж (Прилеп) V/1 (1959), 36—43.

250. Преглед на историјата на Сојузот на комунистите на Југославија. Скопје, „Култура“ 1963, 670. — Создавањето и развитокот на КПЈ во легалниот период на нејзино постоење (1919—1921), 35—89.

251. PRIKLMAJER TOMANOVIC Z., Radnički pokret u Srbiji do 1919. Izbrani izvori. Zagreb, „Školska knjiga“ 1959, 116.

— ССДП и III Интернационала, 97—101.

252. PRIRUČNIK za istoriju međunarodnog radničkog pokreta. Београд, Рад 1964, 1054. — Б. Пејовић.

Октомвриската социјалистичка револуција, 501—540; Белић—Франић С., Трета Интернационала, 541—588; Милановић В., Революциите и револуционерното движење во Европа (1918—1923), 677—718.

253. ПУШКАРЕВА И. М., Историко-географска Февералска револуција во Русија. — Вопросы истории 2 (1967), 3—21.

254. RID Dž., 10 dana koji su potrasli svet. Сарајево 1954, 296.

— Цон Рид драгоцен свидетел на вистината за Октомври; Октомври — Десет дена што го потресаа светот.

255. РИД Цон, Десет дена што го потресаа светот. — Нова Македонија ноември 1957, 6. — Фрагменти од книгата.

256. САМУИЛОВ И., Българската комунистичка група в Петроград в периода на Великата Октомврийска социјалистичка револуција и чуждестранната военна интервенција. — Научни трудови на Висшето учил. „Георги Димитров“. Отд. История кн. 26 (1966), 333—375.

257. Сборник документов и материалов по истории СССР Советского периода (1917—1958). Москва 1966, 621. — Подготвување и спроведување на Големата Октомвриска Социјалистичка револуција; Советската земја во период на странската воена интервенција и Граѓанската војна (1918—1921) гг., 3—178.

258. СЕВРЮГИНА Н. Г., Из истории борьбы В. И. Ленина против догматизма и сектанства в международном рабочем и коммунистическом движении (1919—1922 гг.). Новая и новейшая история 2 (1964) 12—28.

259. СЕРГЕЕВ Т. Ю., Возвращение В. И. Ленина в Россию в апреле 1917 года. — Вопросы истории 4 (1957), 204—205.

260. Славни Болшевички. София 1959, 317.

261. СОБОЛЕВ П. Н., Роль Всероссийских съездов Советов в борьбе пролетариата за трудящееся крестьянство (октябрь 1917 — январь 1918. — Вопросы истории 12 (1957), 3—24.

262. Советская Россия и капиталистический мир в 1917—1923 г. Москва 1957, 695.

263. Советско-Китайские отношения 1917—1957. Сборник документов. Москва 1959, 466. — Односи: октомври 1917—1924, 33—73.

264. Српски социјалистички покрет за време Првог светског рата. Београд „Рад“ 1958, 389. — Период 1917—1919 г.

265. СТАЙКОВ Е., Войнишкото востание през 1918 год. — Исторически преглед III/2 (1946/1947), 201—216.

266. СТАЛИН Ј. В., Октомврийската револуција и тактиката на руските комунисти. Скопје, Култура 1946, 46.

267. STERNBERG F., Socializam i kapitalizam pred sudom svetske javnosti. Београд 1954, 444. — Ленин и Октомвриската револуција, 140—154.

268. СТЕФАНОВА Сл., Меѓународни актове и договори. (1648—1918). София 1958, 484. — Повици на Петроградскиот совет на работничките и војничките депутати, 382—392.

269. СТЕЦКЕВИЧ С. М., Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Польшу. — Новая и новейшая история 3 (1958), 155—169.

270. СТИШОВ М. И., Большевицкое подполье и партизанское движение в Сибири в годы гражданской войны (1918—1920 гг.). Москва 1962, 420.

271. СТОЈАНОВ П., Прилог кон библиографијата за Македонија во времето на Првата светска војна, 1914—1918. — Историја II/1-2 (1966), 213—228. — Период и на 1917 — 1918 г.

272. STRUGA VI., Jugoslavenske socijaldemokratske stranke 1914—1918. Zagreb. 1963, 322

— Српската социјалдемократска партија — за Интернационалата и руската работничка револуција, 103—112; Социјалдемократската партија на Босна и Херцеговина — за Октомвриската револуција, 181—186; Социјалдемократската партија на Хрватска и Славонија — однос према руската пролетерска револуција 236—246; Југословенската социјална демократска партија — за Интернационалата и пролетерската револуција во Русија, 303—312.

273. STRUGAR VI., Socijal-demokratija o stvaranju Jugoslavije. Београд „Рад“ 1965, 379.

— Југословенските социјалдемократски партии за создавање на Југославија, 27—148; Во Русија, 279—314.

274. СТРУЧКОВ А. А., Интернациональные группы РКП(б) и воинские формирования в Советской России (1918—1920) — Исторически архив (Москва) 4 (1957).
275. STULLI B., Ustanak mornara u Boki Kotorskoj (1—3 februara 1918). Split 1959, 412.
276. СУПРУНЕНКО Н. И., Установление Советской власти на Украине. — Вопросы истории 10 (1957), 49—70.
277. ТАРАСОВ В. В., Борьба с интервентами на Севере России. (1918—1920 гг.). Москва 1958, 312.
278. ТИТО Јосип Броз, По повод четирисетгодишнината на Великата октомвриска револуција. — Нова Македонија 7. ноември 1957, 1.
279. ТИТО Јосип Броз, Говори и статии. Скопје, Култура, 1965, 439. — Четврт век од Големият Октомври, „Борба“ 7. XI. 1942; 108—111.
280. ТИТО Јосип Броз, Говори и статии. Скопје, Култура, 1965, 439. — Дневна заповед за 7 ноември 1942 — Октомвриската револуција, 96—98.
281. ТИТО Јосип Броз, Говори и статии. Скопје Култура 1964, 439. — Говор по повод предавањето знамето на Првата пролетерска бригада — Октомвриската револуција, 99—107.
282. ТИШЕВ Д., За работата на БКП в село през 1917—1921. — Известия на Института по история на БКП. Т. 3—4. София 1958, 174—202.
283. ТОПАЛОВИЌ М., Хронологија радничког покрета у Србији. Кн. I до 1919 г. Београд, „Нолит“ 164, 273. — Период 1917—1918, 246—248.
284. Триесет години на земјата на социјализмот. — Нова Македонија 6. XI. 1947, 1—3. — Свечена академија во Скопје по повод 30-годишнината на Големата Октомвриска социјалистичка револуција.
285. Триесетгодишнината на Великата Октомвриска Социјалистичка револуција. — Нова Македонија 7 ноември 1947, 1—3.
286. Триесетгодишнината од Великата Октомвриска социјалистичка револуција. — Нова Македонија 8. XI. 1947, 1—3.
- 286-а. КАМИЛОВ К., Ромен Ролан за Октомвриската револуција. — Современост 9 (1957), 874—886.
287. ULJANOVA-JELIZAROVA A I., Moj brat Lenin. Sarajevo 1957, 192. — Октомвриската револуција, 134—139.
288. УЛЬБРИХТ В., О характере Ноябрьской революции. — Вопросы истории 8 (1957), 63—71.
289. УЛЬБРИХТ В., О Ноябрьской революции 1918 года в Германии. — Новая и новейшая история 1 (1959), 9—28.
290. ФАВСТОВ Г. А., ШВАРЕВ В. А., Февральская революция 1917 г. в России. Москва 1956, 128.
291. ФОНЕР Ф. С., Влияние Великой Октябрьской революции на американское рабочее движение. — Новая и новейшая история 3 (1967), 3—15.
292. ФОРЕТИЌ Д., Неколку докумената о побуну морнара у Боки Которској 1918. — Историски записи (Титоград) 10/2 (1954), 364—381.
293. ФРЕЙ Б., Матросы из Котора. Москва 1966, 167.
294. ФЮРНБЕРГ Ф., Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на Австрию. Москва 1957, 23.
295. ХАДЖИНИКОЛОВ В., Помоща на българския народ за пострадалите от глада в Поволжието през 1921 г. — Исторически преглед VIII/3 (1952—1952), 251—288.
296. ХАЙДУ Т., ШИКЛОШ А., Великая Октябрьская социалистическая революция и Венгрия (1917—1919). — Вопросы истории 6 (1967), 3—16.
297. ХАЛАЧЕВ Х., Бунтът в 28 пехотен полк. Записки на един редник от Първата Световна война през 1914—1918 г. София 1949, 231. — Бунтови во войската 1917—1918 г.
298. HASANAGIĆ E., Komunistička Partija Jugoslavije 1919—1941. Izbrani dokumenti. Zagreb, Školska knjiza 1959, 316.
- КПЈ и првите години на нејзината дејност (1919—1921). Дејност на КПЈ од 1921—1926 — 10—84; Интернационализмот на КПЈ 233—253.
299. HOLOTIK L., Októbrová Revolúcia a národnoslobodzovacie hnute na Slovensku v rokoch 1917—1918. Bratislava 1958, 165.
300. ХРАБАК Б., Југословени у интервенционистичким трупама на северу Русије 1918—1919 г. — Историски гласник 2 (1963), 3—51.
301. ХРАБАК Б., Српски социјалисти у избеглиштву према променама у Русији 1917—1918 године. — Историски гласник 1 (1964), 53—98.
302. ХРАБАК Б., Српски социјал-демократи према фебруарској и октобарској револуцији 1917—1918. Чланови

ССДП у окупираној Србији и у интернацији према променама у Русији 1917—1918 године. — Српска социјал-демократска партија. Научни скуп 1964. Београд 1965, 261—262.

302а. HRABAK B., *Jugosloveni učesnici Oktobarske revolucije i stvaranje KPJ.* — Zbornik Filozofskog fakulteta u Prištini. Т. III. Priština 1966, 109—140.

303. ХРАБАК Б., ЦАМБАЗОВСКИ К., Српски социјалисти на Солунском фронту у Солуну и на Крфу 1916—1918. — Историјски гласник 1—4 (1961), 151—198.

304. Хрестоматија по новейшей истории. Т. I. 1917—1939. Документы материалы. Москва 1960, 927. — Сèсветско-историското значење на Големата Октомвриска Социјалистичка револуција; Меѓународното работничко движење; III Комунистичка Интернационала; Меѓународни односи; Капиталистичкиот свет во првата етапа од општата криза на капитализмот; — Земјите на Далечниот исток.

305. Хрестоматија по новейшей истории 1917—1945. Составитель М. Е. Сучков. Москва 1965, 239. — Светско-историското значење на Големата Октомвриска социјалистичка револуција; Подемот на револуционерното движење во капиталистичките земји и растежот на национално-ослободителното движење во колониите и во зависните земји по Октомвриската револуција, 3—91.

306. ХРИСТОВ Хр., Към въпроса за влиянието на Великата октомврийска социалистическа революция в България. — Исторически преглед VI/1 (1949—1950), 42—83.

307. ХРИСТОВ Хр., Войнишкото въстание през 1918 г. — Исторически преглед VII/1 (1950—1951), 32—73.

308. ХРИСТОВ Хр., Транспортната стачка през 1919—1920 г. Известия на Института за българска история (София) 5 (1954), 4—70.

309. ХРИСТОВ Х., Войнишкото въстание 1918. София 1961, 82.

310. ХРИСТОВ Х., Великата Октомврийска революция и България. София 1965.

311. CAZI J., *Revolucionarni sindikati Jugoslavije 1919—1920.* Београд 1959, 131.

— Револуционерните вриежи во земјите на Југославија како одглас на Октомвриската револуција, 34—40.

312. Централни музеј В. И. Лењина. Москва 1959. — Период јули 1917—1924.

313. ЦИРУЛЬНИК Р. Я., Публицистическая деятельность Клары Цеткин в защиту Советской России в 1917—1918 годах. Вопросы истории 5 (1957), 95—112.

314. ЦИТОВИЧ Я. И., Основание Коммунистического Интернационала. — Новая и новейшая история 2 (1959), 9—23.

315. ЦЫПКИН С. А., Участие корейских трудящихся в борьбе против интервентов на советском Дальнем Востоке (1918—1922). — Вопросы истории 11 (1957), 171—185.

316. ЧЕРМЕНСКИЙ Е. Д., Февральская буржуазно-демократическая революция 1917 года. — Вопросы истории 2 (1957), 3—18.

317. Четириесет години. Кв. I (1917—1929). Зборник на спомени на активистите од југословенското револуционерно работничко движење. Скопје 1960, 479. — Октомвриската и унгарската револуција и Југословените, 25—44; Во деновите на создавањето на револуционерната партија и Сојузот на комунистичката младина на Југославија, 45—84; Штрајкови и други револуционерни акции во првите повоеани години, 85—136.

318. ČETRDESETA godišnjica Oktobarske Revolucije. Београд 1957, 54.

319. Чланци и говори д-р Живка Јовановића. Београд „Рад“ 1957, 246. — Болшевизам и болшевици, 81—106; Селото и комунизмот, 115—140.

320. ČOVEK iz budućnosti. Sećanja na Lenjina. Beograd, „Kultura“ 1957, 316. — Сеќавање за В. И. Ленин.

321. ČULINOVIĆ F., *Revolucionarni pokreti u Istri* 1921. Zagreb 1951, 244.

322. ČULINOVIĆ F., *Odjaci Oktobra u Jugoslovenskim Krajevima.* Zagreb 1957, 514 — Октомвриската револуција и југословенските земји по Првата светска војна, 75478.

323. ЧУЛИНОВИЧ Ф., Из истории революционного движения в армии и

флоте в Югославянских землях (1917—1918 гг.). — Новая и новейшая история 1 (1958), 21—34.

324. ČULINOVIĆ F., *Jugoslavija između dva rata*. Т. I. Zagreb 1961, 550. — Революционерното раздвижување сред масите во првите дни на новата држава, 181—191.

325. ŠEPIĆ D., *Oktobarska revolucija i jugoslovensko pitanje u Austro-Ugarskoj 1917-1918*. — *Historijski zbornik* 1-4 (1958—1959), 7—47.

326. ШИШКИН В. А., Октябрьская революция и экономические отношения Советского государства с капиталистическим миром (1917—1918 гг.). — Вопросы истории 11 (1966), 3—19.

327. ШРАЙНЕР А., О некоторых вопросах Ноябрьской революции. — Вопросы истории 9 (1957), 97—106.

328. ЯКОВЛЕВ Н., Октябрьская социалистическая революция и её место в истории нашей родины, Москва 1947, 79.

329. 17-та година. Спомени на български революционери за Октомврийската революция и отражението ѝ у нас. София БКП 1957, 400.

330. 40 години от Великата Октомврийска социалистическа революция. Сборник. София 1957. — Сборник на статии; между нив и на Гео Милев, Смирненски и Октомври.